

ПОРТО И ЛИСАБОН – Март 2023



Порто, крајбрежниот град, познат по своите прекрасни мостови и производство на вино, во средновековниот квартал Рибеира тесните улочки со калдрма минуваат покрај куќите на трговците и кафулињата. Црквата Сао Франциско е позната по раскошниот барокен ентериер со украсени позлатени резби. Палатата Паласио де Болса од 19 век, порано берза, е изградена за да ги импресионира потенцијалните европски инвеститори. Лисабон е ридски, крајбрежен главен град на Португалија. Од импозантниот замок Сао Хорхе, погледот ги опфаќа градбите со пастелни бои на стариот град, утоката Тагус и висечкиот мост Понте 25 де Април. Непосредно надвор од градот, низа плажи на Атлантикот, од Кашкаиш до Есторил.

ПРОГРАМА

1 ден 03.03.2023 | СКОПЈЕ-ИСТАНБУЛ-ПОРТО

Состанок на аеродромот во Скопје, 2 часа пред предвидениот лет кон Истанбул во 08:45 часот. Пристигнување во Истанбул во 12.15 часот. Поврзаниот лет кон Порто е во 13:20 часот, а пристигнувањето на аеродромот во Порто во 15:15 часот локално време. **Добредојдовте во Португалија!**

По завршување на пасошка и царинска контрола, со организиран трансфер се упатуваме кон хотелот во Порто (пр. хотел Cristal Porto Hotel 4*). Сместување во хотел. Слободно време за одмор и прошетки низ Порто. **Ноќевање.**



2-3 ден 04-05.03.2023 | ПОРТО

Појадок во хотел. Денови за индивидуални прошетки или предлог факултативни излети од страна на агенцијата. **Ноќевање.**

4 ден 06.03.2023 | ПОРТО-ЛИСАБОН

Појадок во хотел и одјавување од хотелот. Во однапред договорено време, со организиран трансфер се упатуваме кон Лисабон (315км/3 часа). Пристигнување во Лисабон и сместување во хотел (пр. Hotel Miraparque 3*). Слободно време за одмор и прошетки низ Лисабон. **Ноќевање.**

5-6 ден 07-08.03.2023 | ЛИСАБОН

Појадок во хотел. Денови за индивидуални прошетки или предлог факултативни излети од страна на агенцијата. **Ноќевање.**

7 ден 09.03.2023 | ЛИСАБОН-ИСТАНБУЛ-СКОПЈЕ

Појадок и одјавување од хотелот. Во однапред договорено време, со организиран трансфер се упатуваме кон аеродромот во Лисабон, за летот кон Истанбул во 11:25 часот. Пристигнување во Истанбул во 19:05 часот локално време. Поврзаниот лет кон Скопје е во 20:25 часот, а пристигнувањето во 19:55 часот локално време.

ПАКЕТ ЦЕНА ПО ЛИЦЕ: 890€

Пакет цената е изразена по лице во двокреветна соба, при што истата вклучува:

- ✓ Повратни авионски билети на релација Скопје-Истанбул-Порто/Лисабон-Истанбул-Скопје со авиокомпанијата Turkish Airlines;
- ✓ Аеродромски такси;
- ✓ Рачен багаж до 8кг по лице;
- ✓ Чекиран багаж до 30кг по лице;
- ✓ 3 ноќевања со појадок во хотел во Порто (пр. Cristal Porto Hotel 4*);
- ✓ 3 ноќевања со појадок во хотел Лисабон (пр. Hotel Miraparque 3*);
- ✓ Трансфер на релација аеродром Порто – хотел во Порто;
- ✓ Трансфер на релација хотел во Порто – хотел во Лисабон;
- ✓ Трансфер на релација хотел во Лисабон – аеродром во Лисабон;
- ✓ Патничко осигурување;
- ✓ Пратител на групата (при минимум 10 пријавени лица).

Пакет цената НЕ вклучува:

- ⊗ Туристичка такса која се плаќа исклучиво на реперија при влез во хотелите;
- ⊗ Факултативни излети;
- ⊗ Доплата за еднокреветна соба: 180€;
- ⊗ Влезници за музеи и знаменитости;
- ⊗ Влезници за јавен превоз.

Напомени:

- Понудата е валидна при минимум од 10 пријавени лица;
- Агенцијата го задржува правото за промена на цената на пакет аранжманот, во случај на промена на набавните цени од страна на авиокомпанијата, хотелските капацитети и трансфер услугите.

